

# ВТЕМЕЛУВАЧ НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ДЕЈНОСТ

**"Неговиот опус е голем, 389 библиографски единици - истакна академик Цветан Грозданов - опус јавно верификуван и од други држави кои полемизирале со него".**

**Монументалното дело на академик Поленаковиќ ќе биде и било предмет на истражување и е темел на нашата книжевна литературна дејност.**

Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

**В**о Македонската академија на науките и уметностите се одржа Свечен собир по повод 95 - годишнината од раѓањето и 20 години од смртта на академик Харалампие Поленаковиќ. За личноста и за делото на Харалампие Поленаковиќ говорее академиците Милан Ѓурчинов, Матеја Матевски и Гане Тодоровски, негови поранешни студенти, а актерот Славко Нинов читаше фрагменти од неговите дела. Харалампие Поленаковиќ бил член на МАНУ уште од основањето во 1967 година, предал на Филолошкиот фа-

култет и создавал научни дела од областа на јужнословенските литератури и фолклорот. Неговиот труд бил признат и од националните научни академии на Србија и на Хрватска.

Тој зад себе оставил бројни дела, меѓу кои се "Студии од македонскиот фолклор", "Студии за Миладиновци", "Во екот на народното будење", негови статии имаше и во "Енциклопедија на Југославија", потоа "Во мугрите на словенската писменост", "Творците на словенската писменост"...

## ДЕЈНОСТ

Свечениот собир го отвори претседателот на МАНУ, академик Цветан Грозданов, кој притоа кажа дека за Ха-

ралампие Поленаковиќ може да се зборува како за угледен уметник и академик, мотор на интелектуалната сила. Тој бил член на Српската академија на науките и уметностите заедно со големиот Блаже Конески, а двапати бил и потпретседател на Македонската академија на науките и уметностите.

"Неговиот опус е голем, 389 библиографски единици - истакна академик Цветан Грозданов - опус јавно верификуван и од други држави кои полемизирале со него. Харалампие Поленаковиќ е еден од темелите на сидовите наречени наука. Тој не беше само историчар на културата, туку беше нешто повеќе".

Академик Поленаковиќ постојано се обидува и сакал да им помогне на младите, особено на неговите студенти од кои некои денес се признати универзитетски професори и академици, како што е примерот со Милан Ѓурчинов, Матеја Матевски и Гане Тодоровски. Покрај бројните активности, тој заедно со Блаже Конески во 1969 година го организирал првиот научен собир посветен на Кирил и Методиј, одржан во МАНУ.

По академик Грозданов збор зеде академик Милан Ѓурчинов, кој укажа на тоа дека покрај тешките времиња кои се чувствувале во Македонија, сепак делото на овој сестран градител опстојувало и ќе опстојува. Натаму академик Ѓурчинов потсети на животниот пат кој бил посветен на науката и на научната вистина на академик Поленаковиќ.

"Харалампие Поленаковиќ - додаде академик Ѓурчинов - бил роден во Гости-

вар во 1910 година. Потекнувал од занаетчиско семејство, а откако завршил Филозофски факултет во 1934 година, ја објавил и првата статија, по што целосно ѝ се посветил на македонистиката. За нас најзначајна е научно-истражувачката дејност која не може да се издвои од неговата педагошка дејност".

## ЗНАЧЕЊЕ

Неговите активности во МАНУ биле многубројни а многуте награди (АВНОЈ, "13 Ноември" и други) и признаија се потврда за тоа. Монументалното дело на академик Поленаковиќ ќе биде и било предмет на истражување и е темел на нашата книжевна литературна дејност, а дека тоа е така упатува и изјавата на Конески, кој ќе каже дека Поленаковиќ е основоположник на македонската литература. На ова се надоврза и академик Матеја Матевски, кој истакна дека Поленаковиќ е еден од втемелувачите на нашата универзитетска дејност.

"Тој - објасни академик Матевски - упорно длабеше по корените на нашиот културен идентитет, од Кирил и Методиј, Кирил Пејчиновиќ, до современите дејци. Голем е неговиот придонес за осветлување на големиот Климент, едноставно тој секаде ја промовираше нашата култура".

И академик Гане Тодоровски говореше за опусот на академик Поленаковиќ, кој има монументално значење за нас и при тоа се потсети на деновите кога заедно со професорот минувале денови посветувајќи ѝ се на научно-истражувачката дејност.

